

ЕДУКАЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА ФЛЕБОЛОГИЈА И ЛЕКУВАНЈЕ НА ХРОНИЧНИ РАНИ

Престој на Дерматолошка клиника на УКЦ Љубљана
Од 23.11.2015 до 19.12. 2015.

Прим. Др. Елпиника Марин
дерматовенеролог
Општа болница Охрид

УКЦ Љубљана е изграден во 1975г и е еден од водечките клинички центри во поранешната Југославија во научна и едукативна смисла , како и во поглед на лекуванје на пациентите. Тоа ниво продолжиле да го одржуваат и унапредуваат, така што добиле и Европска акредитација и акредитација од САД, што овој клинички центар го издигнува на нивно рамниште. Во 2013 г. имало 7700 вработени и 2200 болнички легла.

- ▣ Мојот престој на УКЦ се одвиваШе на ДерматовенеролоШката клиника - на одделот за флебологија.
- ▣ Оваа клиника има повеќе оддели:
 - ❖ ОпШта амбуланта
 - ❖ Детска амбуланта
 - ❖ АлерголоШка амбуланта
 - ❖ Оддел за физикална терапија
 - ❖ Оддел за микологија со лабораторија за правење на култура на габички
 - ❖ Оддел за физикална терапија
 - ❖ Оддел за дерматоонкологија
 - ❖ Оддел за флебологија
 - ❖ Операционен блок кој се состои од 1 операциона сала за дерматохирурШки интервенции: отстранување на невуси, фиброми, помали кожни карциноми, атероми и земање на биопсии.
 - ❖ 1 просторија со ултразвук - Доплер , каде се врШат прегледи - ултразвук на крвни садови на долни екстремитети и склерозација на вени
 - ❖ 1 операциона сала каде се врШи ласерска склерозација на вени
 - ❖ Дневна болница
 - ❖ Детски оддел за лежечки болни
 - ❖ Оддел за лежечки - воздрасни болни

Уште првиот ден имав прилика да присуствувам на флеболошкиот конгрес кој се одвиваше на клиниката и беа презентирани предавања на реномирани флеболози и хирурзи од сите поранешни југословенски републики. Предавањата беа од областа на обработка и лекување на хронични рани , како и начини на склерозација на вени.

На крајот од конгресот беа одржани 2 работилници за ултразвук на вени и техники на поставување на компресивни завои.

Флеболошкиот оддел е најголем и има :

- 3 амбуланти за прв преглед на пациентите , мерење на крвен притисок на екстремитетите на пациентите , мал ултразвук за проверка на компресивноста на valvula Valsalva на устието на VSFM, контролен преглед на пациентите со хронични рани без компликации, преглед на пациенти со примарен и секундарен лимфедем и поставување на компресивни завои на екстремитетите.
- Дневна болница за обработка и преврска на хронични рани со компликации кои доаѓаат за преврска секој втор ден, лекување со барокомора. Овде има бања за миене на нозете на пациентите и 1 амбуланта за обработка на рани.
- Просторија за ултразвук и склерозација на вени.














За време на мојот престој имав обука за:

- Поставување на компресивни завои кои се држат 7 дена . Индикација за овај вид на компресија има пред да се почне со користење на компресивни ракавици или ногавици при појава на примарен или секундарен лимфедем.
- Апликација на компресивни завои при проширени вени кои се користат секојдневно и се вадат пред спиење. При краткоеластичен завој се користи циркуларно превивање и има поголема компресија , а при апликација на долгоеластичен завој се користи вкрстено превивање и има помала компресија . Ова се користи за секојдневна апликација на компресивни завои на долни екстремитети.
- Преглед , обработка, лекување и преврска на хронични рани од различна етиологија . Забележително е Што во нивната република патронажната служба е многу развиена и пациентите со хронични некомплицирани рани доаѓаат на преглед 2 пати годишно а патронажна сестра оди кај нив дома 2 до 3 пати неделно за преврска . Доколку види дека раната се влошува тогаш пациентот добива упат за преглед на клиника и го продолжува лекувањето во дневна болница каде доаѓа 2 пати неделно за преврска.
- Преглед и поставување на индикација за склерозација на вени , како и техники и лекови кои се користат за оваа намена.

Покрај ова во хируршкиот блок присуствував и на ласерска склерозација на вени, хируршка екстирпација на диспластични невуси , земање на биопсии и екстирпација на кожни карциноми со помали димензии.

- ▣ Материјали кои се користат за лекување на пациентите се :
краткоеластичен напречноткаен самолеплив завој, краткоеластичен
вкрстеноткаен самолеплив завој ,
- ▣ Краткоеластичен и долгоеластичен нелеплив завој;
- ▣ Влажен завој со цинкоксид кој се користи при воспалителни процеси,
- ▣ Тубуларен завој
- ▣ Целона синтетичка пена за амортизација на притисокот
- ▣ Хафтан креп книжна пена за изолација на кожата од самолепливиот завој
- ▣ Лепенки за дебридман на рана
- ▣ Хидроактивна фибринска лепенка
- ▣ Калциум алгинат лепенка
- ▣ Антимикробна -Аг калциум алгинат лепенка
- ▣ Хидробаланс облога
- ▣ Антимикробна хидробаланс облога
- ▣ Колаген пена - облога
- ▣ ПУ пена - антибактериска , кај секреторни рани
- ▣ Хидроколоидна облога
- ▣ Гел за дебридман и кај секреторни рани
- ▣ Супрасорб и абсорбент облоги за високосекреторни рани.
- ▣ Калциум алгинат со медицински мед за инфицирани рани





Како заклучок би кажала дека иницијативата за едуцирање на медицинскиот кадар во повеќе вакви реномирани установи во различни држави, е за поздравување. Со ваквата едукација и усовршување на медицинскиот кадар се добиваме со увид во искуствата на другите наши колеги и со нивниот начин на работа. Тоа искуство многу значи за напредокот и усовршувањето на нашата работа во лекувањето на нашите пациенти и развојот на медицината кај нас. Се надевам дека овој трнд на едукација ќе продолжи и ќе се усоврши и добиените искуства ќе можат полесно да се применат кај нас.





БЛАГОДАРАМ